

НЕОКОМ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2018 година,
со извештај на независниот ревизор**

**Б и Љ,
Боро и Љупчо
д.о.о. - Скопје**

Ревизија, Проценка
и Финансиски
Консалтинг

Дрезденска бр. 52
1000 Скопје
Македонија

Тел: + 389 (02) 3066-604
Тел: + 389 (02) 3061-185
Факс: + 389 (02) 3094-919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на НЕОКОМ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на НЕОКОМ АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на НЕОКОМ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Како што е наведено во белешката 15 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во подружници и вложувања расположливи за продажба во износ од 119.234 илјади денари. Друштвото не извршило мерење на објективната вредност на овие вложувања во подружници и вложувања расположливи за продажба, што не е во согласност со барањата на Меѓународниот Сметководствен Стандард 39 – Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен и објавен во Р.Македонија. Доколку се направи проценка на објективната вредност на овие вложувања во подружници и вложувања расположливи за продажба, според нивната пазарна цена на датумот на извештајот на финансиска состојба, можеби би требало да се намали вредноста на вложувања во подружници и вложувањата расположливи за продажба и да се признаат расходи по основ на намалување на вредноста на вложувања во подружници и вложувањата расположливи за продажба и како последица на тоа ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување во однос на објективната вредност на истото, согласно барањата на Меѓународните Стандардите за Финансиско Известување.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на НЕОКОМ АД Скопје заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.


Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиск и информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на НЕОКОМ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2018 година.

Скопје, 10 април 2019 година

Овластен ревизор


Атанасовски Борислав



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
д.о.о - Скопје



Управител
Атанасовски Борислав



НЕОКОМ АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ

за годината завршена на 31 декември 2018 година

во илјади денари	Белешки	2018	2017
Приходи од продажба	7	356.671	299.577
Останати оперативни приходи	8	18.662	23.993
Вкупно оперативни приходи		375.333	323.570
Потрошени материјали и ситен инвентар	9	-227.465	-202.003
Плати и надоместоци на вработените	10	-46.935	-46.598
Амортизација	14	-8.461	-8.884
Набавна вредност на продадени стоки		-1.128	-810
Останати оперативни расходи	11	-86.939	-60.773
Вкупно оперативни расходи		-370.928	-319.068
Добивка од оперативно работење		4.405	4.502
Финансиски приходи	12	3.016	1.825
Финансиски расходи	12	-3.456	-2.470
Добивка пред оданочување		3.965	3.857
Данок на добивка		-1.488	-1.996
Добивка по оданочување		2.477	1.861

Основна заработувачка по акција (во денари) 13 173 130

Одборот на директори на НЕОКОМ АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 28 февруари 2019 година и ги одобри за доставување до Централниот Регистар на РМ

Генерален директор

Владислав Попов



Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

НЕОКОМ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2018 година

во илјади денари	Белешки	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Добивка по оданочување		2.477	1.861
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-</u>	<u>-</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		2.477	1.861

Придружните белешки се составен дел
на овие финансиски извештаи

НЕОКОМ АД Скопје
БИЛАНС НА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2018 година

во илјади денари	Белешки	2018	2017
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	14	350.664	348.193
Нематеријални средства	14	21	12
Вложувања во подружници	15	119.143	119.143
Вложувања расположливи за продажба	15	91	91
Долгорочни побарувања по кредити	16	3.147	10.068
Вкупно нетековни средства		<u>473.066</u>	<u>477.507</u>
Залихи	17	62.309	63.534
Побарувања од купувачи	18	143.506	158.937
Останати краткорочни побарувања	19	932	301
Побарувања за аванси	20	8.347	1.106
Краткорочни финансиски средства	21	20.552	12.076
Активни временски разграничувања	22	2.180	4.490
Парични средства	23	31.148	26.228
Вкупно тековни средства		<u>268.974</u>	<u>266.672</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		742.040	744.179
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		44.280	44.280
Законски резерви		9.369	9.369
Ревалоризациски резерви		3.331	3.331
Останати резерви		66.283	68.030
Акумулирана добивка		<u>532.252</u>	<u>541.889</u>
Вкупно капитал и резерви		655.515	666.899
Долгорочни кредити	24	6.806	1.806
Обврски спрема добавувачи	25	42.823	26.750
Останати краткорочни обврски	26	1.331	2.943
Обврски за примени аванси	27	1.713	2.250
Обврски по краткорочни кредити	28	30.748	38.234
Пасивни временски разграничувања	29	3.104	5.297
Вкупно тековни обврски		<u>79.719</u>	<u>75.474</u>
Вкупно обврски		<u>86.525</u>	<u>77.280</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		742.040	744.179

Генерален директор



Придружилите белешки се составен дел
на овие финансиски извештаи

НЕОКОМ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2018 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Законски резерви	Ревалор. резерви	Остат. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2018	44.280	9.369	3.331	68.030	541.889	666.899
Сеопфатна добивка						
Добивка по оданочување						
од тековната година	-	-	-		2.477	2.477
Друга сеопфатна добивка	-	-	-		-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	2.477	2.477
Прекинижување	-	-	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците						
Резерви за инвестиции	-	-	-			-
Распределено за дивиденди и награди	-	-	-	-	-13.861	-13.861
Ненискористени инвестиции	-	-	-	-1.747	1.747	-
Состојба 31.12.2018	44.280	9.369	3.331	66.283	532.252	655.515

во илјади денари	Акцион. капитал	Законски резерви	Ревалор. резерви	Остат. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2017	44.280	9.369	3.331	56.030	566.028	679.038
Сеопфатна добивка						
Добивка по оданочување						
од тековната година	-	-	-		1.861	1.861
Друга сеопфатна добивка	-	-	-		-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	1.861	1.861
Прекинижување	-	-	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците						
Резерви за инвестиции	-	-	-	12.000	-12.000	-
Распределено за дивиденди и награди	-	-	-	-	-14.000	-14.000
Распределба на резерви	-	-	-			-
Состојба 31.12.2017	44.280	9.369	3.331	68.030	541.889	666.899

Придружилите белешки се составен дел
на овој финансиски извештај

НЕОКОМ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината завршена на 31 декември 2018 година

во илјади денари	2018	2017
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	2.477	1.861
Амортизација	8.449	8.884
Добивка / загуба од продажба на основни средства и неотпишана вредност на продадени / расходуван основ. средства		
Залихи	1.225	3.782
Побарувања од купувачи	17.302	-2.339
Останати краткорочни побарувања	-2.500	-9.339
Побарувања за аванси	-7.241	31
Активни временски разграничувања	2.310	-3.687
Обврски спрема добавувачи	16.073	-433
Останати краткорочни обврски	-3.966	3.215
Обврски за аванси	-537	1.012
Пасивни временски разграничувања	160	2.520
Нето парични текови од деловни активности	33.752	5.507
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни и нематеријални средства	-10.969	-13.979
Краткорочни финансиски средства	-8.476	-12.076
Прилив од продажба на основни средства	48	160
Прилив / одлив од материјални права		
Одлив од долгорочни вложувања		
Одлив / прилив од долгорочни кредити	6.912	-7.716
Нето парични текови од инвестициони активности	-12.485	-33.611
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од кредити	-2.486	20.983
Исплатени дивиденди и награди	-13.861	-14.000
Нето парични текови од финансиски активности	-16.347	6.983
ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	4.920	-21.121
Парични средства на почетокот на годината	26.228	47.350
Парични средства на крајот на годината	31.148	26.228

Придружните белешки се составен дел
на овие финансиски извештаи

ГРУПА НЕОКОМ АД Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2018 година,
со извештај на независниот ревизор

**Б и Љ,
Боро и Љупчо
д.о.о. - Скопје**

Ревизија, Проценка
и Финансиски
Консалтинг

Дрезденска бр. 52
1000 Скопје
Македонија

Тел: + 389 (02) 3066-604
Тел: + 389 (02) 3061-185
Факс: + 389 (02) 3094-919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на НЕОКОМ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАТА НЕОКОМ АД Скопје и неговите подружници што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година, консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината, консолидираниот извештај за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансискиот извештај

Раководството на НЕОКОМ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Како што е наведено во консолидираниот извештај за финансиска состојба, Групата има прикажано Гудвил во износ од 38.754 илјади денари. Друштвото не извршило мерење на објективната вредност на овие Гудвилот, што не е во согласност со барањата на Меѓународниот Сметководствен Стандард 39 – Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен и објавен во Р.Македонија. Доколку се направи проценка на објективната вредност на Гудвилот, според нивната пазарна цена на датумот на извештајот на финансиска состојба, можеби би требало да се намали вредноста на истото и да се признаат расходи по основ на намалување на вредноста на Гудвилот и како последица на тоа ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување во однос на објективната вредност на истото, согласно барањата на Меѓународните Стандардите за Финансиско Известување.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во основи за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГРУПАТА НЕОКОМ АД Скопје и неговите подружници заклучно со 31 декември 2018 година, како и финансиската успешност и паричните текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Групата, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАТА НЕОКОМ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2018 година.

Скопје, 15 април 2019 година

Овластен ревизор


Борислав Атанасовски



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
д.о.о - Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ГРУПА НЕОКОМ АД Скопје


КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2018 година

во илјади денари	Белешки	2018	2017
Приходи од продажба	7	738.524	641.079
Останати оперативни приходи	8	24.918	27.262
Вкупно оперативни приходи		763.442	668.341
Потрошени материјали и ситен инвентар	9	-205.665	-164.572
Плати и надоместоци на вработените	10	-113.506	-112.352
Амортизација	14	-69.411	-63.318
Набавна вредност на продадени стоки		-52.754	-36.109
Останати оперативни расходи	11	-299.380	-270.524
Вкупно оперативни расходи		-740.716	-646.875
Добивка од оперативно работење		22.726	21.466
Финансиски приходи	12	3.767	2.372
Финансиски расходи	12	-17.284	-14.146
Добивка пред оданочување		9.209	9.692
Данок на добивка		-2.991	-2.399
Добивка по оданочување		6.218	7.293
Добивка по оданочување што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции)		6.570	7.787
на матичното друштво		-352	-494
Неконтролирачко учество		6.218	7.293
Основна заработувачка по акција (во денари)	13	460	545

Одборот на директори на НЕОКОМ АД Скопје ги усвои овие консолидирани финансиски извештаи на 29 март 2019 година и ги одобри за доставување до Централниот Регистер на РМ

Генерален директор

Владислав Попов



Придружните белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА НЕОКОМ АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2018 година

во илјади денари	Белешки	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Добивка по оданочување		6.218	7.293
Друга сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања			
расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и			
опрема		<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА			
ГОДИНАТА		6.218	7.293
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) што припаѓа			
на:			
Сопствениците (имателите на акции)			
на матичното друштво		6.570	7.787
Неконтролирачко учество		<u>-352</u>	<u>-494</u>
		<u>6.218</u>	<u>7.293</u>

Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА НЕОКОМ АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2018 година

во илјади денари	Белешки	2018	2017
СРЕДСТВА			
Недвижности постројки и опрема	14	1.000.494	931.744
Нематеријални средства	14	36.230	39.109
Гудвил		38.754	37.759
Вложувања расположливи за продажба	15	372	372
Долгорочни кредити		4.268	4.143
Вкупно долгорочни средства		1.080.118	1.013.127
Залихи	16	93.517	100.461
Побарувања од купувачи	17	144.648	151.063
Останати краткорочни побарувања	18	3.319	5.955
Побарувања за аванси	19	9.339	9.179
Краткорочни финансиски средства	20	1.850	1.000
АВР	21	2.183	7.587
Парични средства	22	37.051	29.001
Вкупно тековни средства		291.907	304.246
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.372.025	1.317.373
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		44.280	44.280
Законски резерви		67.266	67.266
Ревалоризациони резерви		3.331	3.331
Нераспределена добивка		581.837	603.188
Останат капитал		138.675	125.928
Вкупно капитал и резерви што припаѓаат на сопствениците на матичното друштво		835.389	843.993
Неконтролирачко учество		12.588	12.215
Вкупно капитал и резерви		847.977	856.208
Долгорочни кредити	23	129.610	99.372
Обврски спрема добавувачи	24	182.325	162.426
Останати краткорочни обврски	25	9.631	8.287
Обврски за примени аванси	26	1.827	2.340
Краткорочни финансиски обврски	27	197.551	180.003
Пасивни временски разграничувања	28	3.104	8.737
Вкупно тековни обврски		394.438	361.793
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.372.025	1.317.373

Придружните белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА НЕОКОМ АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2018 година

2018 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Законски резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Останат капитал	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2018	44.280	67.266	3.331	603.188	125.928	843.993
Сеопфатна добивка						
Добивка по оданочување						
од тековната година	-	-	-	6.570	-	6.570
Друга сеопфатна добивка	-	-	-		-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	6.570	-	6.570
Трансакции со сопствениците						
Резерви за инвестиции				-12.747	12.747	
Распределено за дивиденди						
и награди	-	-	-	-15.361	-	-15.361
Останато				187		187
Состојба 31.12.2018	44.280	67.266	3.331	581.837	138.675	835.389

2017 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Законски резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Останат капитал	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2017	44.280	66.216	3.331	643.451	93.928	851.206
Сеопфатна добивка						
Добивка по оданочување						
од тековната година	-	-	-	7.787	-	7.787
Друга сеопфатна добивка	-	-	-		-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	7.787	-	7.787
Трансакции со сопствениците						
Резерви за инвестиции				-32.000	32.000	
Распределено за дивиденди						
и награди	-	-	-	-15.000	-	-15.000
Распределба на законски резерви		1.050		-1.050		
Состојба 31.12.2017	44.280	67.266	3.331	603.188	125.928	843.993

Придружилите белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА НЕОКОМ АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината завршена на 31 декември 2018 година

по илјади денари	2018	2017
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	6.570	7.787
Амортизација	69.411	63.318
Ефект на почетната состојба на тековните средства и тековните обврски од ново вклучената подружница		
Залихи	6.944	2.863
Побарувања од купувачи	6.415	32.694
Останати краткорочни побарувања	2.636	-1.990
Побарувања за аванси	-160	-8.042
Активни временски разграничувања	5.404	-2.256
Обврски спрема добавувачи	19.899	40.843
Останати краткорочни обврски	1.344	-690
Обврски за аванси	-513	1.102
Пасивни временски разграничувања	-5.633	3.223
Нето парични текови од деловни активности	112.317	138.852
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-132.213	-171.438
Набавки на нематеријални средства	-4.860	-10.279
Расход	1.791	328
Краткорочни финансиски средства	-850	803
Гудвил	-995	
Прилив од краткорочни вложувања		
Одлив од побарувања по долгорочни кредити	-125	
Нето парични текови од инвестициони активности	-137.252	-180.586
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од долгорочни кредити	30.238	-40.494
Одлив / прилив од краткорочни кредити	17.548	76.089
Малцинско учество	373	-449
Консолидациони усогласувања	187	-
Исплатени дивиденди и награди	-15.361	-15.000
Нето парични текови од финансиски активности	32.985	20.146
НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	8.050	-21.588
Парични средства на почетокот на годината	29.001	50.589
Парични средства на крајот на годината	37.051	29.001

Придружилите белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи